

Посебни финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Ларин Мрамор Компани АД, Скопје

31 декември 2021 година



Содржина

Страна

Извештај на независниот ревизор	1
Посебен извештај за финансиската состојба	3
Посебен извештај за сеопфатната добивка	4
Посебен извештај за промените во капиталот	5
Посебен извештај за паричните текови	6
Белешки кон посебните финансиски извештаи	7
Прилози	

Извештај на независниот ревизор

До Раководството на Ларин Мрамор Компани АД, Скопје

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за посебните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на Ларин Мрамор АД, Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Посебен извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година, Посебен извештај за сеопфатната добивка, Посебен извештај за промените во капиталот и Посебен Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 34.

Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи, согласно сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и проценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и проценка на севкупната презентација на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

1. Како што е опишано во Белешката 9 кон придружните посебни финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2021 година залихите изнесуваат 3,341 илјади денари. Ние не присуствувавме на пописот на залихите на Друштвото на наведениот датум бидејќи тој му претходеше на датумот кога бевме ангажирани за ревизори на Друштвото. Ние не бевме во состојба, со примена на други ревизорски процедури, да стекнеме разумно уверување во однос на количините и вредноста на залихите со состојба на 31 декември 2021 година. Било какви корекции кои би биле потребни, доколку бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на евидентираниот износ на залихите со состојба на 31 декември 2021 година, би можеле да имаат материјално значаен ефект врз посебните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2021.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година

2. Како што е објавено во Белешка 10 кон придружните посебни финансиски извештаи, салдото на побарувањата од купувачи со состојба на 31 декември 2021 година вклучува доспеани побарувања во износ од 2,416 илјади денари, од кои 790 илјади денари се побарувања од поврзани субјекти. Друштвото не направи проценка на ризикот од ненаплатливост ниту има признаено резервација од нивно обезвреднување, согласно прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.11 кон овие посебни финансиски извештаи. Поради природата на расположливите податоци и информации, ние не бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна резервација од обезвреднување на погореспомнатите побарувања со состојба на 31 декември 2021 година.
3. Како што е објавено во Белешка 11 кон придружните посебни финансиски извештаи, салдото на финансиските побарувањата со состојба на 31 декември 2021, вклучува дадени краткорочни безкаматни позајмици на поврзани правни лица во износ од 1,110 илјади денари. Врз основа на расположливите податоци и информации, ние не бевме во состојба да го идентификуваме нивното доспевање. Друштвото нема извршено проценка ниту признаено било какво резервирање поради оштетувањето на овие побарувања.
- Поради природата и комплексноста на оваа проблематика, ние не бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и со разумна сигурност да утврдиме дали се потребни корекции на евидентираните износ на резервирањето поради оштетување на побарувањата за дадени позајмици во износ од 1,110 илјади денари со состојба на 31 декември 2021 година.

Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за можните ефекти на кои се укажува во пасусот „Основа за мислење со резерва“, посебните финансиски извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото Ларин Мрамор Компани АД, Скопје на ден 31 декември 2021 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото Ларин Мрамор Компани АД, Скопје е исто така одговорно за изготвување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со информациите објавени во посебната годишна сметка и посебните ревидирани финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото Ларин Мрамор Компани АД, Скопје за 2021 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021.

Марјан Андонов

Управител

Грант Торнтон ДОО, Скопје

Скопје, 31 август 2022 година



Маја Атанасовска
Овластен ревизор

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година

Грант Торнтон ДОО е фирма членка на Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL и фирмите членки не се во партнерство на светско ниво. GTIL и секоја фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членки. GTIL не обезбедува услуги на клиентите. GTIL и нејзините фирми членки не се агенти на, и не се обврзани едни кон други и не се одговорни за делата или пропустите на други фирми членки.

Посебен извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2021 000 МКД	31 декември 2020 000 МКД
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	171,129	152,594
Нематеријални средства	6	5,600	5,840
Вложувања во подружници	8	4,282	4,282
		181,011	162,716
Тековни средства			
Залихи	9	3,341	2,855
Побарувања од купувачи и останати побарувања	10	6,126	7,998
Финансиски побарувања	11	1,110	1,561
Побарувања за данок на добивка		912	912
Парични средства и еквиваленти	12	8,772	6,366
		20,261	19,692
Вкупно средства		201,272	182,408
Капитал и обврски			
Капитал	13		
Акционерски капитал		112,834	112,834
Резерви		11,283	11,283
Акумулирани (загуби) / добивки		(3,028)	16,798
		121,089	140,915
Обврски			
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати обврски	14	80,183	41,493
Вкупно обврски		80,183	41,493
Вкупно обврски и капитал		201,272	182,408

Овие посебни финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на ден 15 март 2022 година и се потпишани во негово име од:



Г-дин Андреас-Иоаннис Алт,
Главен извршен директор

Посебен извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на 31 декември	
		2021 000 МКД	2020 000 МКД
Приходи од продажба	15	95,411	95,334
Останати приходи	16	8,866	14,939
Набавна вредност на продадени трговски стоки		(5,705)	(2,515)
Потрошени материјали, резервни делови и енергија	17	(29,263)	(24,198)
Услуги	18	(18,222)	(17,157)
Трошоци за користи на вработени	19	(26,013)	(23,338)
Амортизација и депрецијација	5, 6	(25,478)	(26,376)
Останати трошоци	20	(19,866)	(22,303)
(Загуба) од работењето		(20,270)	(5,614)
Финансиски приходи		792	319
Финансиски (расходи)		(348)	(323)
Финансиски (расходи) / приходи, нето	21	444	(4)
(Загуба) пред оданочување		(19,826)	(5,618)
Данок на добивка	22	-	-
(Загуба) за годината		(19,826)	(5,618)
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна загуба за годината		(19,826)	(5,618)

Посебен извештај за промените во капиталот

	000 МКД			
	Акционерски капитал	Резерви	Акумулирани (Загуби) / добивки	Вкупно
На 01 јануари 2021 година	112,834	11,283	16,798	140,915
Трансакции со сопствениците				
(Загуба) за годината	-	-	(19,826)	(19,826)
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна загуба	-	-	(19,826)	(19,826)
На 31 декември 2021 година	112,834	11,283	(3,028)	121,089
На 31 декември 2019 / 01 јануари 2020 година	112,834	11,283	22,416	146,533
Трансакции со сопствениците				
(Загуба) за годината	-	-	(5,618)	(5,618)
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна загуба	-	-	(5,618)	(5,618)
На 31 декември 2020 година	112,834	11,283	16,798	140,915

Посебен извештај за паричните текови

	Бел.	За годината што завршува на 31 декември 2021 000 МКД	За годината што завршува на 31 декември 2020 000 МКД
Оперативни активности			
(Загуба) пред оданочување		(19,826)	(5,618)
<u>Исправки за:</u>			
Депрецијација и амортизација	5,6	25,478	26,376
Вишоци по попис	16	-	(290)
Нето сегашна вредност на продадени ППЕ	5	8,369	12,086
Добивка од работење пред промени во оперативниот капитал		14,021	32,554
<i>Промени во оперативниот капитал:</i>			
Залихи		(486)	(278)
Побарување од купувачи и останати побарувања		1,872	(5,530)
Обврски кон добавувачи и останати обврски		38,690	1,828
		54,097	28,574
Платен данок на добивка		-	(478)
		54,097	28,096
Парични текови од инвестициони активности			
Плаќања за набавка на недвижности и опрема	5	(51,888)	(24,152)
Плаќања за набавка на нематеријални средства	6	(254)	(135)
Дадени позајмици	11	-	(2,780)
Приливи од дадени позајмици		451	-
		(51,691)	(27,067)
Парични текови од финансиски активности		-	-
Нето промена на паричните средства		2,406	1,029
Парични средства и еквиваленти на почетокот на годината		6,366	5,337
Парични средства и еквиваленти на крајот годината	12	8,772	6,366

Белешки кон посебните финансиски извештаи

1 Општи податоци

Трговското друштво за производство и истражување ЛАРИН Мрамор Компани експорт-импорт АД, Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е Акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија. Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. Анкарска бр. 29А-лок. 2. Основна дејност на Друштвото опфаќа вадење на декоративен и камен за градежништво, варовник, суров гипс, креда и шкрилци. Друштвото е регистрирано и за надворешно трговски промет. Друштвото стекна концесии за експлоатација на минерална суровина – мермер и тоа:

- локалитетот „Бела Пола“ - Општина Долнени и Општина Прилеп бр. 24-5599/1 од 13 ноември 2014 година со рок на важност до 19 јуни 2030 година, со можност за продолжување за уште еден период од 30 години (повеќе детали се објавени во Белешките 6 и 22).
- локалитетот „Галабовец-Нови Присад“ - Општина Прилеп бр. 24-5606/1 од 13 ноември 2014 година со рок на важност до 04 мај 2025 година, со можност за продолжување за уште еден период од 20 години (повеќе детали се објавени во Белешките 6 и 22).
- локалитетот „Тумба“ - с. Беловодица, Општина Прилеп бр. 24-4305/7 од 25 септември 2013 година со рок на важност 30 години, со можност за продолжување за уште еден период од 30 години (повеќе детали се објавени во Белешките 6 и 22).

Просечниот број на вработени во Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2021 година изнесува 41 лица (2020: 39 лица).

Друштвото го претставува мнозинството на Групацијата Ларин Мрамор Компани АД, Скопје и подружниците детално обелоденети во Белешка 8. Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020, подружниците учествуваат со помалку од 1% во вкупните приходи и вкупната актива на Групацијата.

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие посебни финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани периоди, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/2004 ... 215/2021) и Правилникот за водење сметководство („Службен весник на РСМ“ бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Основа за подготовка (продолжува)

Посебните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност, освен за финансиските средства расположливи за продажба, и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност преку добивки или загуби. Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение. Подготовката на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Матичното Друштво и не ги вклучуваат финансиските извештаи на неговите подружници. Вложувањето на Матичното Друштво во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност намалена за евентуалното обезвреднување.

Матичното друштво подготви консолидирани финансиски извештаи со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2021 година кои ги вклучуваат финансиските извештаи на неговите подружници, објавени во Белешка 8 кон овие посебни финансиски извештаи.

Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, која е презентациска и функционална валута, освен доколку поинаку не е наведено. Онаму каде што е неопходно направени се прилагодувања во презентацијата на споредбените податоци со цел истата да одговара на презентацијата на тековните податоци.

2.2 Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени врз основа за претпоставката за неограничен континуитет што подразбира реализација на средствата и обврските во нормалниот тек на работењето. Раководството на Друштвото направи целосна проценка на влијанието на КОВИД-19 и глобалната политичка економска и енергетска криза, врз подготовката и презентацијата на овие посебни финансиски извештаи, земајќи ги во предвид следниве фактори: тековна и очекувана профитабилност, можност за продолжување со обезбедување услуги и обезвреднување на средствата. Овие фактори не укажуваат на постоење на материјална несигурност што може да предизвика значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи како неограничен континуитет. Раководството на Друштвото смета дека примената на претпоставката на континуитет е соодветна.

2.3 Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во македонски денари, со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во македонски денари ("денари") по средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија, на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2021	31 декември 2020
1 ЕУР	61.6270 денари	61.6940 денари
1 УСД	54.3736 денари	50.2353 денари

2.4 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката, и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижности, постројки и опрема се пресметува пропорционално, со цел да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Опрема	4-25 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно, се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.5 Нематеријални средства

Нематеријалните средства стекнати од страна на Друштвото, со ограничен век на употреба, се евидентирани според нивната набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од обезвреднување, доколку постојат.

Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати трошоци се признаваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат.

Амортизацијата на останатите нематеријални средства се пресметува пропорционално во период од четири години. Резидуалните вредности на останатите нематеријални средства и проценетиот век на употреба се прегледуваат на секој датум на известување.

Договори за концесии

Нематеријалните средства стекнати преку Договорите за концесии се евидентираат по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулирањето резервирање поради оштетување, доколку постои. Амортизацијата се пресметува со употреба на пропорционалната метода зависно од проценетиот век на употреба. Проценетиот век на употреба соодветствува со периодот на траење на договорите за концесија.

2.6 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување во извештајот за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.7 Вложувања во подружници

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вложувањето на Друштвото во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност намалена за евентуалното обезвреднување.

2.8 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположиви за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање. Сите финансиски средства на датумите на известување се класифицирани во категоријата кредити и побарувања.

Финансиски средства (продолжува)

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување. Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Иницијално признавање на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на којшто Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Финансиските средства класифицирани во категоријата кредити и побарувања почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Престанок на признавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно евидентирање на финансиските средства

Кредитите и побарувањата по почетното признавање, се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Обезвреднување на финансиски средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Тестирањето за обезвреднување на побарувањата од купувачите е објаснето во продолжение на оваа Белешка.

2.9 Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа, или, пак, истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.10 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи го методот на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба.

2.11 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во извештајот за сеопфатната добивка.

2.12 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување. Паричните средства и еквиваленти иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување.

2.13 Капитал, резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување на приливите од емисијата.

Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надоместоци, вклучувајќи ги надворешните трошоци кои се директно поврзани, се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надоместоци се евидентирани во акционерскиот капитал.

Резерви

Резервите, кои се состојат од законски се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.14 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на датумите на известување се класифицирани во категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и истите се состојат од обврски кон добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни обврски.

Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Финансиски обврски (продолжува)

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловното право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.15 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

2.16 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот.

Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на пропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Наем (продолжува)

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во Извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход. Со состојба на 31 декември 2021 и 31 декември 2020 година Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија.

2.17 Тековен и одложен данок на добивка

Данокот на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Раководството периодично врши проценка на позициите во даночните пријави во однос на одредени ситуации во кои важечката даночна регулатива е предмет на толкување. Исто така, воспоставува и одредби каде е соодветно, врз основа на износите што се очекува да бидат платени на даночните власти.

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи го методот на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2021 и 31 декември 2020, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.18 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот којшто се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

2.19 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.20 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиска состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Резервирања не се признаваат за идни загуби од работење.

2.21 Признавање на приходите и расходите

Приходите се состојат од приходи од продадени производи и извршени услуги. Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените трговски стоки и обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти.

Приходите се признаваат кога износот на приходот може веродостојно да се измери, постои веројатност за прилив на идни економски користи поврзани со трансакцијата, настанатите трошоци или трошоците кои ќе настанат можат веродостојно да се измерат и кога критериумите за признавање на секоја поделна категорија на приходи се задоволени. Приходите се признаени како што следи:

Приходи од продажба на производи

Приходот од продажба на производи се признава во моментот на испорака до корисникот, кога приходот може да се пресмета, кога е сигурно дека ќе има финансиски прилив и кога се исполнети специфични критериуми во однос на активностите на Друштвото. Приходите не се сметаат разумно мерливи се додека сите услови поврзани со продажбата не се исполнети.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.22 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на содружникот на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога е одобрена од акционерот на Друштвото.

2.23 Грешки

Грешките може да произлезат во однос на признавањето, мерењето, презентацијата и обелоденувањето на елементите од финансиските извештаи. Друштвото ги корегира материјалните грешки од претходниот период ретроактивно, во првиот сет на посебните финансиски извештаи кои се одобрени за издавање откако тие ќе бидат откриени со повторно прикажување на споредбените износи за претходниот презентиран период во кој настанала грешката. Ограничување на ретроактивно прикажување постои кога корекцијата на грешката од претходен период е исклучена од добивката или загубата за периодот во кој се открила грешката.

2.24 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на извештајот за финансиска состојба и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.25 Трансакции со поврзани страни

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.26 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Кредитен ризик

Друштвото нема значителна концентрација на кредитен ризик. Друштвото има политики со цел да обезбеди продажбата на производи и услуги да се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти. Максималната изложеност на Друштвото на ризик од кредитирање е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во Извештајот за финансиска состојба, како што следи:

Класи на финансиски средства - евидентирана вредност	2021 (000 МКД)	2020 (000 МКД)
Побарувања од купувачи, нето	3,585	1,577
Финансиски побарувања	1,110	1,561
Парични средства и еквиваленти	8,772	6,366
	13,467	9,504

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти е материјално незначаен затоа што средствата се депонирани во реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

Анализата на кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи е обелоденета во Белешка 10.

3.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Ризик од ликвидност (продолжува)

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

	31 декември 2021			
	Тековни до 12 месеци (000 МКД)	1 до 2 години (000 МКД)	2 до 5 години (000 МКД)	Нетековни Подоцна од 5 години (000 МКД)
Обврски кон добавувачи	21,457	-	-	-
Обврски кон вработени	3,192	-	-	-
	24,649	-	-	-

	31 декември 2020			
	Тековни до 12 месеци (000 МКД)	1 до 2 години (000 МКД)	2 до 5 години (000 МКД)	Нетековни Подоцна од 5 години (000 МКД)
Обврски кон добавувачи	7,787	-	-	-
Обврски кон вработени	2,508	-	-	-
	10,295	-	-	-

3.4 Пазарни ризици

Ризик од промена на цени

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, особено во однос на еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Евидентираната вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

	(000 МКД)	
	2021	2020
Средства		
ЕУР	4,338	4,649
	4,338	4,649
Обврски		
ЕУР	18,080	3,645
	18,080	3,645
Нето изложеност	(13,742)	1,004

Пазарни ризици (продолжува)

Анализа на сензитивноста на странски валути

				2021 (000 МКД)
	Нето износ	% промени	Позитивни промени	Негативни промени
ЕУР	(13,742)	1%	(137)	137
				2020 (000 МКД)
	Нето износ	% промени	Позитивни промени	Негативни промени
ЕУР	1,004	1%	10	(10)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР. Негативниот износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на ЕУР за 1%. При намалување на вредноста на Денарот во однос на ЕУР за 1%, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади денари).

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

	2021	2020
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Финансиски побарувања		
Побарувања од купувачи, нето	3,585	1,577
Финансиски побарувања	1,110	1,561
Парични средства и еквиваленти	20	43
	4,715	3,181
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Парични средства и еквиваленти	8,752	6,323
	8,752	6,323
	13,467	9,504
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски кон добавувачи	21,457	7,787
Обврски кон вработени	3,192	2,508
	24,649	10,295

Пазарни ризици (продолжува)

Анализа на сензитивноста на каматните стапки

31 декември 2021	Нето износ 000 МКД	2%	-2%
Со променлива каматна стапка	8,752	175	(175)
31 декември 2020	Нето износ 000 МКД	2%	-2%
Со променлива каматна стапка	6,323	106	(106)

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, што би се јавило во случај кога каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за сопствениците и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на својот капитал, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на сопственици, да врати капитал на сопственици, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

3.6 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.6.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Финансиските средства измерени според објективната вредност во извештајот за финансиска состојба се прикажуваат во согласност со хиерархијата на објективната вредност која ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства.

Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година, Друштвото нема финансиски средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската позиција.

Утврдување на објективна вредност (продолжува)

3.6.2 Објективна вредност на финансиски средства кои не се мерат по објективна вредност во извештајот за финансиска состојба

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2021	2020	2021	2020
Средства				
Побарувања од купувачи, нето	3,585	1,577	3,585	1,577
Финансиски побарувања	1,110	1,561	1,110	1,561
Парични средства и еквиваленти	8,772	6,366	8,772	6,366
Вкупни средства	13,467	9,504	13,467	9,504
Обврски				
Обврски кон добавувачи	21,457	7,787	21,457	7,787
Обврски кон вработени	3,192	2,508	3,192	2,508
Вкупни обврски	24,649	10,295	24,649	10,295

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски кон добавувачите и обврски кон вработени

Сметководствената вредност на обврските кон добавувачите и обврските кон вработените соодветствуваат на нивната објективна вредност поради нивното краткорочно доспевање.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. Притоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните готовински текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2021 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Влијанието на COVID-19 пандемијата и глобалната политичка економска и енергетска криза

Како резултат на COVID-19 пандемијата и глобалната политичка економска и енергетска криза, Раководството на Друштвото изврши дополнителна проценка на соодветноста на сметководствените политики, оценките и претпоставките кои беа користени во текот на 2021 година и нивното влијание врз можното обезвреднување на средствата и финансиската позиција, понатаму паричните текови и резултатот од работењето на Друштвото. Извршените проценки не укажуваат на постоење материјално значајно влијание врз соодветноста на сметководствените политики, оценките и претпоставките, ниту пак на постоење на индикации за обезвреднување на средствата на Друштвото.

5 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште	Градежни и објекти	Постројк и и опрема	Алат, кан. инвентар, мебел и тран. с-ва	Аван. и инвест. во тек	Вкупно
На 31 декември 2019 година / 01 јануари 2020 година						
Набавна вредност	18,660	19,170	261,092	8,536	1,866	309,324
Исправка на вредноста	-	(2,737)	(134,630)	(5,536)	-	(142,903)
Нето евидентирана вредност	18,660	16,433	126,462	3,000	1,866	166,421

Промени во текот на 2020 година

Почетна нето книговодствена вредност	18,660	16,433	126,462	3,000	1,866	166,421
Набавки	-	664	21,660	988	840	24,152
Продажби и расходувања, набавна вредност	-	-	(32,637)	-	-	(32,637)
Продажби и расходувања, акумулирана амортизација	-	-	20,551	-	-	20,551
(Депрецијација) за годината	-	(474)	(24,283)	(1,136)	-	(25,893)
Нето евидентирана вредност	18,660	16,623	111,753	2,852	2,706	152,594

На 31 декември 2020 година / 01 јануари 2021 година

Набавна вредност	18,660	19,834	250,115	9,524	2,706	300,839
Исправка на вредноста	-	(3,211)	(138,362)	(6,672)	-	(148,245)
Нето евидентирана вредност	18,660	16,623	111,753	2,852	2,706	152,594

Промени во текот на 2021 година

Почетна нето книговодствена вредност	18,660	16,623	111,753	2,852	2,706	152,594
Набавки	-	1,314	45,564	1,852	3,158	51,888
Продажби, набавна вредност	-	-	(36,658)	-	-	(36,658)
Продажби, акумулирана депрецијација	-	-	28,289	-	-	28,289
(Депрецијација) за годината	-	(490)	(23,135)	(1,359)	-	(24,984)
Нето евидентирана вредност	18,660	17,447	125,813	3,345	5,864	171,129

На 31 декември 2021 година

Набавна вредност	18,660	21,148	259,021	11,376	5,864	316,069
Исправка на вредноста	-	(3,701)	(133,208)	(8,031)	-	(144,940)
Нето евидентирана вредност	18,660	17,447	125,813	3,345	5,864	171,129

Продажби

Во текот на 2021 година, Друштвото продаде дел од својата опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 8,369 илјади денари (Белешка 20), и реализираше приходи во износ од 8,866 илјади денари (Белешка 16).

Инвестиции во тек

На 31 декември 2021 и 2020 година, авансите за и инвестициите во тек се состојат од:

	2021	2020
Вложувања во опрема	5,864	2,706
	5,864	2,706

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Залог врз недвижностите, постројките и опремата

На 31 декември 2021 и 2020, Друштвото нема дадено заложни права врз недвижностите, постројките и опремата, сите се користат во редовниот тек на работењето.

6 Нематеријални средства

	Концесии	Софтвер	Вкупно
На 31 декември 2019 година/ 01 јануари 2020			
Набавна вредност	11,683	162	11,845
Исправка на вредноста	(5,594)	(63)	(5,657)
Нето евидентирана вредност	6,089	99	6,188
Промени во текот на 2020 година			
Почетна нето книговодствена вредност	6,089	99	6,188
Набавки	135	-	135
(Депрецијација) за годината	(451)	(32)	(483)
Нето евидентирана вредност	5,773	67	5,840
На 31 декември 2020 година/ 01 јануари 2021			
Набавна вредност	11,818	162	11,980
Исправка на вредноста	(6,045)	(95)	(6,140)
Нето евидентирана вредност	5,773	67	5,840
Промени во текот на 2021 година			
Почетна нето книговодствена вредност	5,773	67	5,840
Набавки	180	74	254
(Амортизација) за годината	(463)	(31)	(494)
Нето евидентирана вредност	5,490	110	5,600
На 31 декември 2021 година			
Набавна вредност	11,998	236	12,234
Исправка на вредноста	(6,508)	(126)	(6,634)
Нето евидентирана вредност	5,490	110	5,600

Нематеријалните средства, кои со состојба на 31 декември 2021 година изнесуваат 5,600 илјади денари (2020: 5,840 илјади денари) се состојат од капитализирани трошоци за стекнување на концесии и тоа:

1. Во текот на 2014 година, Друштвото склучи договор број 24-5599/1 од 13 ноември 2014 година со Владата на Република Македонија застапувана од Министерот за економија и стекна концесија за експлоатација на минерална сировина – мермер на локалитетот „Бела Пола“ – Општина Долнени и Општина Прилеп бр. 24-8217/1 од 10 октомври 2014 година со рок на важност до 19 јуни 2030 година, со можност за продолжување за уште еден период од 30 години;
2. Во текот на 2014 година, Друштвото склучи договор број 24-5606/1 од 13 ноември 2014 година со Владата на Република Македонија застапувана од Министерот за економија и стекна концесија за експлоатација на минерална сировина – мермер на локалитетот „Галабовец - Нови Присад“ – Општина Прилеп бр. 24-8831/1 од 30 октомври 2007 година со рок на важност до 04 мај 2025 година, со можност за продолжување за уште еден период од 20 години;

Нематеријални средства (продолжува)

3. Во текот на 2013 година, Друштвото склучи договор број 24-4305/7 од 25 септември 2013 година со Владата на Република Македонија застапувана од Министерот за економија и стекна концесија за експлоатација на минерална сировина – мермер на локалитетот „Тумба“ – с.Беловодица, Општина Прилеп бр. 41-5083/1 од 14 август 2013 година со рок на важност 30 години, со можност за продолжување за уште еден период од 30 години;

Согласно договорите за концесија, Друштвото е обврзано да плаќа надоместок заради користење на просторот односно на површината на која е даделена концесијата за експлоатација на минералната сировина под услови, на начин и во износ определени согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

Повеќе детали за превземените обврски според договорот за концесија се објавени во Белешката 23.

7 Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на Извештајот за финансиска состојба за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2021	2020
Средства		
Кредити и побарувања		
Побарувања од купувачи, нето	3,585	1,577
Финансиски побарувања	1,110	1,561
Парични средства и еквиваленти	8,772	6,366
	13,467	9,504
Обврски		
Останати фин. обврски по ам. наб. вред.		
Обврски кон добавувачи	21,457	7,787
Обврски кон вработени	3,192	2,508
	24,649	10,295

8 Вложувања во подружници

	% на учество	2021	2020
Пелагонија Мермер доо Скопје	98%	1,267	1,267
Вардар Мермер доо Скопје	98%	3,015	3,015
		4,282	4,282

Основната дејност на подружниците опфаќа вадење на декоративен и камен за градежништво, варовник, суров гипс, креда и шкрилци.

9 Залихи

	2021	2020
Сировини и материјали	2,485	2,293
Ситен инвентар и резервни делови	856	562
	3,341	2,855

10 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2021	2020
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	1,562	715
Побарувања од поврзани субјекти (види Белешка 24)	2,023	862
	3,585	1,577
Намалено за: резервирање поради обезвреднување	-	-
	3,585	1,577
Останати тековни побарувања		
Побарувања за ДДВ	2,521	5,245
Аванси на добавувачи	13	1,169
Однапред пресметани трошоци	7	7
	2,541	6,421
	6,126	7,998

Салдото на побарувањата од купувачите може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
31 декември 2021				
Набавна вредност	1,169	2,416	-	3,585
Исправка на вредност	-	-	-	-
Нето евидентирана вредност	1,169	2,416	-	3,585

	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
31 декември 2020				
Набавна вредност	18	1,559	-	1,577
Исправка на вредност	-	-	-	-
Нето евидентирана вредност	18	1,559	-	1,577

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачи е како што следи:

	2021	2020
До 30 дена	-	781
Од 30 до 90 дена	56	126
Од 90 до 180 дена	81	72
Од 180 до 365 дена	138	267
Над 1 година	2,141	313
	2,416	1,559

11 Финансиски побарувања

	2021	2020
Краткорочни позајмици без камата		
Финансиски бескаматни позајмици дадени на поврзани правни лица (Белешка 23)	1,110	1,561
	1,110	1,561

12 Парични средства и еквиваленти

	2021	2020
Денарски сметки кај домашни банки	4,414	1,674
Девизни сметки кај домашни банки	4,338	4,649
Готовина во благајна	20	43
	8,772	6,366

13 Капитал

Акционерски капитал

На 31 декември 2021 и 2020 година регистрираниот акционерски капитал на Друштвото изнесува 112,834 илјади денари (1,850,000 Евра). Истиот е поделен на 370.000 запишани и во целост платени обични акции со номинална вредност од 5 евра по акција. Во текот на 2019 година извршена е промена на сопственичката структура при што акциите на претходниот сопственик односно 99.7% од акциите Лазаридис Мармара Драма, Р. Грција се откупени од Nordia Energy Industrial and commercial holding SA. Со состојба на 31 декември 2021 година, краен сопственик на Друштвото е Nordia SA, Athens.

Согласно акционерската книга на Друштвото, на 31 декември 2021 и 2020 нема ограничувања на правата засновани на закон и/или Одлука на надлежен орган во однос на тргување со истите.

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Nordia Energy Industrial and commercial holding SA	99.70%	99.70%
Останати	0.30%	0.30%
	100.00%	100.00%

Резерви

Резервите, кои со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година изнесуваат 11,283 илјади денари се состојат во целост од законски резерви, создадени врз основа на тековната законска регулатива. Законските резерви, се создадени во текот на годините преку распределба на добивката по оданочување. Во согласност со законската регулатива, Друштвото има обврска секоја година да издвојува 5% од својата нето добивка по оданочување, се додека нивото на тие резерви не достигне 10% од регистрираниот капитал.

14 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2021	2020
Добавувачи		
Домашни добавувачи	3,377	4,142
Странски добавувачи	18,080	3,645
	21,457	7,787
Останати тековни обврски		
Аванси на купувачи во странство	55,535	31,198
Обврски кон вработени за плати	3,192	2,508
	58,727	33,706
	80,184	41,493

15 Приходи од продажба

	2021	2020
Домашен пазар		
Приходи од услуги	2,274	1,005
Приходи од продажба на резервни делови и отпад	1,083	337
	3,357	1,342
Странски пазар		
Продажба на производи	75,542	75,466
Приходи од услуги	16,512	17,899
Приходи од продажба на резервни делови и отпад	-	627
	92,054	93,992
	95,411	95,334

Ларин Мрамор Компани АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

16 Останати приходи

	2021	2020
Приходи од продажба на недвиж. постројки и опрема (Бел. 5)	8,866	14,649
Вишоци на залихи	-	290
	8,866	14,939

17 Потрошени материјали, резервни делови и енергија

	2021	2020
Трошоци за гориво	16,871	13,466
Потрошени сировини и материјали	6,118	6,458
Потрошени амбалажа, резервни делови, ситен инвентар и автогуми	6,080	4,071
Потрошена електрична енергија	109	97
Потрошени канцелариски материјали	85	106
	29,263	24,198

18 Услуги

	2021	2020
Услуги за транспорт	13,850	14,705
Услуги за обезбедување	1,375	977
Услуги за одржување и заштита	1,824	929
Закупнина	914	293
Услуги за телефони, интернет и поштенски услуги	252	238
Комунални услуги	7	15
	18,222	17,157

19 Трошоци за користи на вработени

	2021	2020
Нето плати	16,880	15,163
Даноци и придонеси од плати	8,548	7,643
Регрес за годишен одмор	585	532
	26,013	23,338

20 Останати трошоци

	2021	2020
Неотпишана вредност на продадени НПО (Белешка 5)	8,369	12,086
Концесии	4,745	4,092
Непроизводни услуги	2,255	1,999
Даноци кои не зависат од резултатот и такси	573	795
Трошоци за репрезентација	597	533
Дневници и надомест на трошоци за службени патувања	873	220
Надоместоци на менаџмент	-	461
Трошоци за промоции, донации и спонзорства	205	214
Трошоци за осигурување	224	140
Трошоци за платен промет	195	199
Чланарини и придонеси за комори	29	26
Останати расходи	1,802	1,536
	19,867	22,301

21 Финансиски приходи и расходи

	2021	2020
Приходи		
Позитивни курсни разлики	78	201
Останати деловни приходи	714	118
	792	319
Расходи		
Негативни курсни разлики	(348)	(323)
	(348)	(323)
Финансиски приходи / (расходи), нето	444	(4)

22 Данок на добивка

Усогласувањето на данокот на добивка според Извештајот за сеопфатната добивка е како што следи:

	2021	2020
(Загуба) пред оданочување	(19,826)	(5,618)
Непризнаени расходи за даночни цели од тековната година	1,014	1,400
Даночна основа	-	-
Даночна стапка	10%	10%
Данок на добивка за годината	-	-
Ефективна даночна стапка	-	-

23 Неизвесни и превземен обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2021 година судските постапки покренати против Друштвото се во износ од 80 илјади денари (2020: 123 илјади денари). На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Банкарски гаранции

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година, Друштвото има дадено банкарска гаранција издадена од страна на Комерцијална Банка АД, Скопје во износ од 1,000 илјади денари во корист на Царинска управа на Република Северна Македонија за користење на системот за поедноставна царинска постапка.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Концесии

Врз основа на склучените договори за концесија со Владата на Република Северна Македонија застапувана од Министерот за економија, Друштвото ги има превземено следниве договорни обврски врз основа на Тарифникот утврден од Министерството за Економија на РСМ:

- Годишен надоместок за користење на локацијата за која е издадена концесијата во износ од 100,000 ден./км², и Надоместок за концесија на продадени количини на комерцијален мермер врз основа на Методологијата утврдена од Министерство за Економија на Р. Северна Македонија и тоа за:

Неизвесни и превземени обврски (продолжува)

- Надоместок за концесија за експлоатација на архитектонско-украсен камен (мермер, гранит, габро, травертин, оникс, базелт, сијанид, бреча и сл.)
- Блокови 5% од вредноста на материјалот утврден во износ од 18 илјади денари по метар кубен;
- Томболони 5% од вредноста на материјалот утврден на 9 илјади денари по метар кубен;
- Материјал различен од блокови и томболони, кршен или мелен 20 денари по тон.

Даночни обврски

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Како што е објавено во белешка 25 кон овие посебни финансиски извештаи, во 2022 година започната е контрола за проверка на трансферните цени.

Друштвото врши редовна проценка на потенцијалните обврски кои се очекува да произлезат од даночните инспекции од изминатите години. Раководството смета дека износите кои би можеле да се појават нема да имаат значаен ефект врз финансиските резултати и пресметаниот данок на добивка.

24 Трансакции со поврзани субјекти

За потребите на овие финансиски извештаи, поврзани субјекти со кои Друштвото има трансакции во нормалниот тек од деловното работење со поврзаните друштва. Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 31 декември 2020 година, салдата и обемот на трансакциите на Друштвото со погоре наведените субјекти се како што следи:

	<i>Побарувања</i>	<i>Обврски</i>	<i>Приходи</i>	<i>Набавки/ Расходи</i>
31 декември 2021				
Nordia Energy Industrial and commercial holding SA	-	55,535	88,189	12,725
Nordia SA	-	16,851	-	299
Пелагонија Мермер доо Скопје	856	-	70	154
Вардар Мермер доо Скопје	1,167	-	44	97
Белмар дооел Скопје (Белешка 11)	1,110	-	2,314	5,453
Клучен раководен кадар				
Краткорочни надомести за клучен раководен кадар	-	-	-	2,336
	3,133	72,386	90,617	21,064

Ларин Мрамор Компани АД, Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021
(Сите износи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани страни (продолжува)

	<i>Побарувања</i>	<i>Обврски</i>	<i>Приходи</i>	<i>Набавки/ Расходи</i>
31 декември 2020				
Nordia Energy Industrial and commercial holding SA	-	31,198	108,643	25,645
Nordia SA	-	3,561	-	-
Пелагонија Мермер доо Скопје	230	-	202	465
Вардар Мермер доо Скопје	501	-	195	432
Белмар дооел Скопје (Белешка 11)	1,692	-	608	1,331
Клучен раководен кадар				
Краткорочни надомести за клучен раководен кадар	-	121	-	2,001
	2,423	34,880	109,648	29,874

25 Настаните по датумот на известување

По 31 декември 2021 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие посебни финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција и следниве настани се материјално значајни за објавување во овие посебни финансиски извештаи.

- Започната контрола од страна на локално регулаторно тело за проверка на плаќањата за концесија за период од 01 јануари 2017 година до 31 март 2022 година. До датумот на издавање на овие посебни финансиски извештаи контролата е сеуште во тек и Раководството на Друштвото оценува дека нема да произлезат материјално значајни обврски.
- Започната контрола од страна на Управата за Јавни приходи на РСМ за проверка на трансферните цени за период од 2018 до 2021 година. До датумот на издавање на овие посебни финансиски извештаи контролата е сеуште во тек. Раководството на Друштвото оценува дека нема да произлезат материјално значајни обврски.

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021

